

ЗДРАВО!

Јас сум ВИРУС, роднина
на грипот и настинката

СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА КОРОНА ВИРУС



Јас се викам Коронавирус


НАМАЛЕТЕ ГО РИЗИКОТ ЗА ИНФЕКЦИЈА ОД КОРОНА ВИРУС

- Мијте ги рацете со сапун и вода или со средство за чистење раце што содржи алкохол



Покритото носот и устата со марамчи ии са дланката при кашлање или кивње

Избегнувајте близок контакт со некој што е видливо настинат или има симптоми на вирус



Избегнувајте незаштитен контакт со диви или домашни животни

Симптоми на корона вирус (COVID-19)

- Кашлица



- Покачена температура



- Отежнато дишење



Заштита од корона вирус (COVID-19)

- Носете заштитни маски, мантили и нараквици додека работите со животните или производите од животинско потекло



- По завршување со работа, веднаш извадете ја заштитната облека и прете ја секојдневно



- Не ги изложувајте членовите на семејството на вашата работна опрема



Чекори за миене на раце

ЧЕКОРИ ЗА МИЕЊЕ РАЦЕ:



НАМОКРЕТЕ
ГИ РАЦЕТЕ



СТАВЕТЕ
САПУН



ТРМЈЕ
20 СЕКУНД



УБАВО
ИСПЛАКНЕТЕ



ИСУШЕТЕ
ГИ РАЦЕТЕ

Мијте ги рацете

Мијте ги рацете со сапун и вода кога се
видливо начисти



Иако не се видливо нечисти сепак мијајте
ги со сапун и вода или употребете чистач
за раце што содржи алкохол





Ви благодарам на
вниманието и почиувајте
ги препораките

Изработил: Анастасија Бошевска